

Службен весник

на Република Македонија

Број 20

17 февруари 2017, петок

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
264. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM EAGLE 17“, во Република Романија.....	2	267. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DINAMIC FRONT II“, во Сојузна Република Германија.....	2
265. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „TRIDENT JAGUAR 17“, во Република Бугарија и Кралството Норвешка.....	2	268. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	3
266. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „ALLIED SPIRIT 17“, во Сојузна Република Германија.....	2	269. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	3
		Огласен дел.....	1-12

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
264.**

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM EAGLE 17“, ВО РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM EAGLE 17“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Романија, во периодот од 20 февруари до 03 март 2017 година, се испраќаат 12 (дванаесет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-220/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

265.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „TRIDENT JAGUAR 17“, ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА И КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА**

1. За учество во вежбовната активност „TRIDENT JAGUAR 17“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Бугарија и Кралството Норвешка, во периодот од 1 до 17 март 2017 година, се испраќаат 4 (четири) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-221/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

266.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ALLIED SPIRIT 17“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „ALLIED SPIRIT 17“ (во натамошниот текст: вежбовната активност) која ќе се одржи во Сојузна Република Германија во периодот од 8 до 30 март 2017 година, се испраќаат 35 (триесет и пет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а трошоците за дневници за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-222/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

267.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.2.2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „DINAMIC FRONT II“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „DINAMIC FRONT II“ (во натамошниот текст: вежбовната активност) која ќе се одржи во Сојузна Република Германија во периодот од 26 февруари до 10 март 2017 година, се испраќаат 3 (три) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а трошоците за дневници за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-223/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

268.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРѢИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.2.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРѢИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич, бр.1, Тетово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1“ со реф.бр. 27 со инсталирана моќност од 1.440 kW и со локација на КП.бр.1454/1 и КП.бр.2121, КО Бачишта, Општина Кичево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРѢИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич, бр.1, Тетово;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-87;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1“ со реф.бр. 27;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1454/1 и КП.бр.2121, КО Бачишта, Општина Кичево;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.440 kW (една генераторска единица со моќност од 1.440 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.024.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1“ со реф.бр. 27, УП1 бр. 08-21/13 од 8.5.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€¢/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-39/17
16 февруари 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

269.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРѢИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.2.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРѢИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. „Борис Кидрич“ бр.1, Тетово, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1“ со реф.бр. 27 со инсталирана моќност од 1.440 kW и со локација на КП.бр.1454/1 и КП.бр.2121, КО Бачишта, Општина Кичево.

2. Податоци за носителот на решението:
 - назив и седиште: Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРѢИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. „Борис Кидрич“, бр.1, Тетово;
 - единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-87;
 - назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-ла „МХЕЦ БАЧИШКА РЕКА 1“ со реф.бр. 27;
 - податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1454/1 и КП.бр.2121, КО Бачишта, Општина Кичево;
 - инсталирана моќност на електроцентралата: 1.440 kW (една генераторска единица со моќност од 1.440 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.024.000 kWh;
 - датум на престанок на важење на ова решение: 23.2.2037 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-38/17
 16 февруари 2017 година
 Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
 бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
 в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
 телефон: +389-2-55 12 400
 телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017020